



Општина Валандово
Република Северна Македонија

Б А Р А Њ Е

за потврда за ИПАРД

Податоци за подносителот на барањето :

Име и презиме (назив на фирма) *													
ЕМБГ/ЕДБ *													
Улица и број													
Контакт телефон - фиксен													
Контакт телефон - мобилен													
е-маил													

* Задолжително да се пополни

Барам да ми се издаде потврда за користење на средства од ИПАРД програмата

_____ година.

Јавен повик бр. _____, мерка _____ односно

Приложувам :

- Потврда за подмирени трошоци спрема Општината (Одделение за финансии);
- Уплатница за Административна такса (650,00 денари);
- Лична карта;

Барател:

Валандово, _____ година
